



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествениот книговодство 60802-603-21943

Петок, 4 август 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XLV

Цена на овој број е 9.000 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 192.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

745.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за финансирање на железничката инфраструктура се именува Максим Балорда, делегат во Соборот на републиките и покраините.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.4-55/89-011
28 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

746.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

1. Организацијата на здружен труд односно претпријатието и друго правно лице (во натамошниот текст: претпријатието) ги формира цените на производи слободно, според условите на пазарот.

2. Претпријатието што се занимава со промет односно со продажба на стоки ги формира цените на производите така што врз нето-фактурната цена ги засметува зависните трошоци и трошоците на прометот.

Претпријатието што се занимава со производство на производи, а ја формира големопродажната односно малопродажната цена, таа цена ја формира така што врз производителската цена ги засметува зависните трошоци и трошоците на прометот.

3. Претпријатието за секој производ ги искажува одделно елементите од точка 2 на оваа одлука што влегуваат во цената на производот.

4. При формирањето на производителската, големопродажната или малопродажната цена претпријатието не може во цената на производот да ги засметува трошоците за кредитирање на купувачите.

5. Оваа одлука не се однесува на претпријатието кое цените на производите ги формира врз основа на заедничките елементи и прописите на Сојузниот извршен совет за цените.

6. Контрола на применувањето на оваа одлука вршат органите на пазарната инспекција.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 417
4 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Александар Митровиќ, с. р.

747.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за архивската граѓа на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/86), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Сојузниот секретаријат) за службени потреби, научноистражувачка работа, уметнички, културно-просветни, информативно-публицистички цели и за други потреби на работните луѓе и граѓаните, на самоуправниите организации и заедници, на општествено-политичките и на други општествени организации, на органите на општествено-политичките заедници и на други општествени правни и граѓански правни лица.

Член 2

Под користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за службени потреби се подразбира, во смисла на овој правилник, користењето на таа архивска граѓа од страна на самоуправниите организации и заедници, на општествено-политичките и другите општествени организации, на органите на општествено-политичките заедници и на другите општествени и граѓански правни лица, заради остварување на нивните функции.

Член 3

Под користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за научноистражувачка работа се подразбира, во смисла на овој правилник, користењето на таа архивска граѓа во истражувањата што ги вршат научни работници, кандидати за стекнување на научни звања на научните и високошколските установи и стипендисти на научните институти и факултти и самоуправните организации и заедници што се занимаваат со научноистражувачка работа.

Под користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за уметнички, културно-просветни и информативно-публицистички цели се подразбира, во смисла на овој правилник, користењето на таа архивска граѓа во истражувањата за работи и дела од уметнички, културно-просветен и информативно-публицистички карактер наменети за објавување, како и во истражувањата за потребите на средствата за јавно информирање и издавачките организации.

Член 4

Користењето на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат го одобрува, во писмена форма, сојузниот секретар за внатрешни работи.

Одобрението за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат гласи на име и не може да се пренесува на друго лице.

Одобрението за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат важи една година. По истекот на тој рок, ново одобрение може да се издаде врз основа на образложено писмено барање.

Член 5

Органот или организацијата односно лицето што бара одобрение за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат, во барањето за добивање на одобрение за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат наведува: назив на органот односно на организацијата, име на лицето што ќе оствари непосреден увид во архивската граѓа, целта на истражувањето, и по можност, фондвите и збирките што ги содржат податоците од областа односно од темата на истражувањето.

Во случај на промена на целта или на предметот на истражувањето, како и во случај на промена на фондвите и збирките што ги содржат податоците за областа односно темата на истражувањето, корисникот е должен да прибави ново одобрение.

Кон барањето за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за научноистражувачка работа и за уметнички, културно-просветни и информативно-публицистички цели, лицето прилага и мислење од надлежниот орган на самоуправната организација или заедница во чии рамки се организира изработката на делото заради чие создавање се бара одобрение за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат.

Член 6

Архивската граѓа на Сојузниот секретаријат станува достапна за користење за научноистражувачка работа, за уметнички, културно-просветни и информативно-публицистички цели по истекот на рокот од 30 години од денот на настанувањето на архивската граѓа, ако за одделна архивска граѓа на Сојузниот секретаријат, Сојузниот извршен совет не определи подолг рок.

Член 7

На користење се дава архивската граѓа на Сојузниот секретаријат од областа односно од темата за која е издадено одобрение и од фондвите и збирките што се наведени во одобрението.

На користење се дава средената архивска граѓа на Сојузниот секретаријат.

На користење се даваат фотокопии, микрофилмови или други видови копии на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, изворната архивска граѓа на Сојузниот секретаријат може да се даде на користење за научноистражувачка работа врз основа на одобрение од сојузниот секретар за внатрешни

работи, ако не постојат копии на таа архивска граѓа или ако тоа го бара исклучителна научна потреба или метода-та на работа.

Член 8

Архивската граѓа на Сојузниот секретаријат се користи во за тоа определени простории на Сојузниот секретаријат.

Фотокопиите, микрофилмовите и другите видови копии на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат можат да се изнесуваат од просториите на Сојузниот секретаријат само по исклучок, со одобрение на сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 9

Корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат не можат да објавуваат во вид на збирки на документи, преписи или копии на документи од архивската граѓа на Сојузниот секретаријат без претходна согласност од сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 10

Корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат што ќе објават трудови врз основа на таа архивска граѓа се должни на Сојузниот секретаријат да му отстапат бесплатно еден примерок од својот авторски труд.

Член 11

На барање од корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат, Архивот на Сојузниот секретаријат може да дава копии на документи, ако овој начин на користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат е наведен во одобрението на сојузниот секретар за внатрешни работи.

Корисникот од став 1 на овој член е должен да ги поднесува трошоците за копирање на документите.

Член 12

Претставниците на научните установи и на другите институции од странство, како и странските државјани ја користат архивската граѓа на Сојузниот секретаријат во согласност со одредбите на Законот за архивската граѓа на федерацијата и на овој правилник, врз основа на посебно одобрение.

Одобрението од став 1 на овој член го издава сојузниот секретар за внатрешни работи, во согласност со одредбите на меѓународен договор односно врз база на фактички реципроцитет – ако меѓународен договор не е склучен.

Член 13

Сојузниот секретар за внатрешни работи, на предлог од раководителот на организационата единица во чиј состав е Архивот на Сојузниот секретаријат, ќе го повлече одобрението за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат, кога корисник несовесно или немарно постапува со таа архивска граѓа, го загрозува нејзиниот интегритет или среденост, кога ги злоупотребува податоците од архивската граѓа или го нарушува редот во просторите наменети за нејзино користење.

Член 14

Архивот на Сојузниот секретаријат води евиденција на корисниците на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат и евиденција на објавените трудови врз основа на податоците од архивската граѓа на Сојузниот секретаријат.

Член 15

За извршувањето на одредбите на овој правилник е одговорен раководителот на организационата единица во чиј состав е Архивот на Сојузниот секретаријат, како и работниците кои непосредно ги извршуваат одредбите на овој правилник.

Член 16

Одредбите на овој правилник се применуваат и на користењето на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат,

на фондовите и збирките на документи што со подарок, откуп или на друг начин влегле во составот на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат, ако сопствениците или работодавачите претходно не определиле посебни услови и начин на користење на таа архивска граѓа.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13722/1
27 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Петар Грачанин, с. р.

748.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечното утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите пет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,766.460 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

5/1 Бр. 1594/89
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

749.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање по Законот за основните права на лицата одликувани со Орден народен херој, утврдена со Наредбата за конечното утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите пет месеци 1989 го-

дина во однос на 1988 година за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,766.460 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

5/1 Бр. 1595/89
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

750.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), на член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и на член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално-ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден народен херој и на член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се утврдува, од 1 јули 1989 година, во височина од 15,184.600 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 442/89
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

751.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалидна, семејната инвалидна и зголемената семејна инвалидна, додатокот за неа и помош од страна на друго

лице и ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата за конечното утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите пет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

1) личната инвалиднина	
Група	Динари
I	2.532.850
II	1.835.570
III	1.388.740
IV	1.025.560
V	730.240
VI	452.610
VII	306.220
VIII	147.660
IX	110.190
X	74.480

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:

- за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) 164.900
- за еден корисник на семејна инвалиднина кој тоа право го остварува како член на семејство на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) 329.760
- зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) 879.420

3) додатокот за неа и помош од страна на друго лице:

- за прв степен 2.171.400
- за втор степен 1.670.430
- за трет степен 1.169.420

4) ортопедскиот додаток:

- за прв степен 732.740
- за втор степен 559.240
- за трет степен 360.180
- за четврти степен 174.280

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1592
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

752.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање по Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 9141” и по Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечното утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите пет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 252,5% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,766.460 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

5/1 Бр. 1593/89
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

753.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодните ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80 и 4/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ НА ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО БЕЛГРАД 1989 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе врши продажба на пригодни ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање на пригодни ковани пари по повод IX конференција на шефовите на државите или на владите на неврзаните земји во Белград 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/89) непосредно и преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во земјата и странство.

Народната банка на Југославија може продажбата од став 1 на оваа точка да ја врши преку деловните банки и преку други специјализирани организации.

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе ги пушти во продажба на 15 август 1989 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 77
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

754.

Врз основа на член 11, член 12 став 1 и на член 80 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Банките се должни да пресметуваат и издвојуваат задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, во височината, на начинот и во роковите што се утврдени со оваа одлука.

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва, и тоа:

1) по стапка од 22,7% - на депозитите по видување и на депозитите орочени до три месеци;

2) по стапка од 5,5% - на депозитите орочени на три и повеќе месеци и на средствата прибавени со издавање на хартии од вредност со рок на враќање од три и повеќе месеци.

Како орочени депозити на три и повеќе месеци не се смета остатокот на орочениот депозит ако депонентот делумно ги повлекол орочените средства пред истекот на договорениот рок.

3. Банките не пресметуваат задолжителна резерва, и тоа:

1) на девизните депозити на населението;

2) на средствата примени од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, како и на средствата што, врз основа на сојузен закон, организациите им ги уплатуваат на банките по основ на здружување на средства за реализација на заеднички програми во стопански недоволно развиените републики и САП Косово;

3) на средствата на депозитите што се примени на име помош на подрачјата настрадани од елементарни непогоди;

4) на средствата примени од други банки врз основа на самоуправни спогодба за дополнителни средства за кредитирање на САП Косово;

5) на депозитите на банките основани во странство на кои се издвојува задолжителна резерва во земјата во која тие банки работат а кои се вклучени во билансот на банките кои, во согласност со законот, ги основале тие банки во странство;

6) на девизните депозити што странските банки и други странски лица со седиште во Југославија или во странство ги држат на сметките кај банките овластени за работи со странство;

7) на депозитите од наменски присобрани средства за вработување во согласност со прописите со кои се уредува собирањето и употребата на тие средства;

8) на депозитите и на други средства наменети за станбена изградба.

4. Задолжителна резерва, пресметана во смисла на оваа одлука, банките издвојуваат кај Народната банка на Југославија со пренесувањето на тие средства на посебна сметка на издвоената задолжителна резерва на банките што ја води Службата на општественото книговодство.

5. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја пресметуваат и издвојуваат месечно.

Пресметката на задолжителната резерва банките ја составуваат до 10-ти во месецот, според просечната состојба на депозитот од претходниот месец, сметајќи ја просечната состојба на депозитот врз основа на декадните книговодствени состојби од тој месец.

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од став 1 на оваа точка се издвојува на 11-ти во месецот во кој пресметката е составена и важи од тој ден до 10-ти во наредниот месец.

Врз основа на привремената книговодствена состојба на 30 јуни и 31 декември, банките ја утврдуваат просечната состојба на депозитот за јуни односно декември и, во рокот и на начинот од став 2 на оваа точка, составуваат привремена пресметка на задолжителната резерва. По таа

пресметка задолжителната резерва се издвојува во рокот од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот период од 11-ти во тековниот месец до рокот за поднесување на конечна пресметка на задолжителната резерва.

Врз основа на конечната книговодствена состојба на средствата на 30 јуни односно 31 декември, банките ги утврдуваат новите просечни состојби на депозитите за јуни односно декември и составуваат конечна пресметка на задолжителната резерва, најдоцна до 18-ти на тековниот месец. Издвоените износ на задолжителната резерва по конечната пресметка важи од денот на издвојувањето до крајот на пресметковниот период, т. е. до 10-ти во наредниот месец.

6. Пресметката на задолжителната резерва од точка 5 на оваа одлука банките ја составуваат на образец што го пропишува Народната банка на Југославија и до рокот од таа точка го доставува до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на банката.

Со пресметката на задолжителната резерва банките поднесуваат соодветен налог за уплата односно за враќање на разликата меѓу состојбата на задолжителната резерва на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство и задолжителната резерва по поднесената пресметка.

Еден примерок од пресметката на задолжителната резерва банките ѝ го доставуваат на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа нивното седиште заради контрола на исправноста на пресметката.

7. Првата пресметка на задолжителната резерва, според одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат според просечната состојба на депозитот во текот на јули 1989 година. Покрај пресметката банките ќе поднесат и соодветен налог за уплата односно за враќање на разликата настаната меѓу состојбата на задолжителната резерва по таа пресметка и состојбата на задолжителната резерва на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/89 и 32/89).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 78

28 јули 1989 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

755.

Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 2000000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота од 2000000 динари.

2. Банкнотата од 2000000 динари ќе се печати на бела заштитена хартија со видлива и невидлива заштита (синтетичка нишка и флуоресцентни влакненца).

3. Банкнотата од 2000000 динари ќе има димензии 145 x 75 mm.

4. Изгледот на банкнотата од 2000000 динари е следниот:

1) од лицето: заштитна тонска подлога составена од различни компјутерски изведени елементи во чиј центра-

лен дел се намира детаљ од петокрака ѕвезда. Од горната и долната страна тој оди во континуитет, додека лево и десно е брановидна белина. Тонската подлога има светло-окер колорит. На десната страна од банкнотата се наоѓа цртежот „Споменик револуцији“, Козара, Мраковица. Пред и зад цртежот се наоѓа детаљ од компјутерски изведена розета. Во горниот дел преку целата банкнота се наоѓаат текстовите: „Народна банка Југославије“ (кирилица и латиница) и „Народна банка на Југославија“ (кирилица), со тоа што зборовите: „Народна банка“ се печатени во позитив, а зборовите „Југославија“ и „на Југославија“ во негатив. Под текстот од левата страна се наоѓа грбот на СФРЈ, додека во подножјето на грбот е лента со текстот СФРЈ (латиница), СФРЈ (кирилица) и СФРЈ (латиница).

Во долниот дел на банкнотата се наоѓаат текстовите: „фалсификовање се кажњава по закону“ (кирилица), „кривотворење се кажњава по закону“ (латиница), „понарејање се казнује по закону“ (латиница) и „фалсификувањето се казнува според законот“ (кирилица). Цртежот и сите други наведени елементи имаат темно зелен колорит.

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа група стилизирани позитив и негатив компјутерски изведени розети во која е вклучувана ознаката на вредноста „2000000“. Во горниот десен агол се наоѓа ознака на вредноста „2000000“ во позитив.

На левата страна покрај грбот на СФРЈ се наоѓаат текстовите: „динара“ (кирилица), „динара“ (латиница), „динарјев“ (латиница) и „динари“ (кирилица). Во централниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „2000000“, а под неа текстот „гувернер“ (кирилица и латиница) и факсимил на потписот на гувернерот Д. Влатковиќ. Под потписот на гувернерот се наоѓаат текстовите: „заменик гувернера“ (латиница), „заменик на гувернерот“ (кирилица), „наместник гувернерја“ (латиница) и „заменик гувернера“ (кирилица) и факсимил на потписот на заменикот на гувернерот М. Гаспари. Сите овие елементи имаат темно-костенив колорит.

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизиран цвет составен од позитив и негатив на компјутерски изведените елементи во светлосив колорит.

2) од грбот: заштитната тонска подлога е составена од компјутерски изведени брановидни линии, а во централниот дел контура на Југославија, исполнета со петокраки ѕвезди кои на тој начин сочинуваат една тонска површина. Од горната и долната страна тој оди во континуитет, додека лево и десно е брановидна белина. Тонската подлога има светлосив колорит.

Во горниот лев агол се наоѓа компјутерски изведена розета со ознака на вредноста „2000000“ во негатив. Под оваа розета се наоѓаат еден под друг текстовите: „динара“ (латиница), „динара“ (кирилица), „динарјев“ (латиница) и „динари“ (кирилица).

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа група стилизирани позитив и негатив компјутерски изведени розети во кои е вклучувана ознаката на вредноста „2000000“. Во средниот дел на горната половина на банкнотата се наоѓа текстот „СФР Југославија“ (латиница и кирилица). Под овој текст се наоѓа цетежот на споменикот на стреланите ученици во Крагуевац, под кој се наоѓа нумерацијата која содржи две букви и седум цифри, печатени во црвена боја.

На десната страна од банкнотата се наоѓа група розети, во горниот дел се наоѓа текстот „VIII 1989“, а во долниот дел ознака на вредноста „2000000“. Сите овие елементи, освен нумерацијата, имаат темнозелен колорит.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 81
28 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

756.

Врз основа на член 42 став 2 и на член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 2000000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија, на 11 август 1989 година, ќе пушти во оптек банкнота од 2000000 динари, со обележјата што се утврдени со Одлуката за издавање и за основните обележја на банкнотата од 2000000 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 82
28 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

757.

Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 и точка 9 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО И КОЕФИЦИЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ

1. Месечни коефициенти на растежот на цените на мало
2. Коефициенти на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на периодот:

1. 1989/12.1988. = 0,152	1. 1989/12.1988. = 0,152
2. 1989/ 1.1989. = 0,217	2. 1989/12.1988. = 0,402
3. 1989/ 2.1989. = 0,185	3. 1989/12.1988. = 0,662
4. 1989/ 3.1989. = 0,264	4. 1989/12.1988. = 1,102
5. 1989/ 4.1989. = 0,234	5. 1989/12.1988. = 1,594
6. 1989/ 5.1989. = 0,298	6. 1989/12.1988. = 2,366
7. 1989/ 6.1989. = 0,313	7. 1989/12.1988. = 3,420

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на јули е 0,237.

4. Коефициентот на растежот на просекот на животните трошоци во Социјалистичке Федеративна Република Југославија во периодот од почетокот на годината до крајот на јули 1989 година во однос на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година е 3,228.

Бр. 001-3084/1
1 август 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кециќ, с. р.

758.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈУЛИ 1989 ГОДИНА

	1-7 1989 Ø 1988
СФР Југославија	422,8
СР Босна и Херцеговина	427,0
СР Македонија	423,5
СР Словенија	429,7
СР Србија	421,2
САП Војводина	410,2
САП Косово	414,5
СР Хрватска	417,5
СР Црна Гора	412,6

Забелешка: Основните организации со седиште на територијата на СР Србија надвор на териториите на САП можат да го применуваат индексот на животните трошоци 428,4, а што е пресметан врз база на податоците од оваа територија.

Бр. 001-3081/1
1 август 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кеџиќ, с. р.

759.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за счетоводството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ

НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во јули во однос на јуни 1989 година е 0,305.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на јули е 3,755.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на јули е 0,250.

Бр. 001-3105/1
3 август 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кеџиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 129 СТ. 1 И 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Сојузот на инвалидите на трудот на општина Ријека пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на спротивноста на одредбите на член 129 ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Народне новине” бр. 26/83) со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87).

По мислење на предлагачот, наведените одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се во спротивност со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување затоа што со оспорените одредби е пропишано дека застаруваат одделни втасани а неисплатени износи на пензијата, а тоа не е во согласност со принципот на застапување на правото на пензија, како едно од основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

2. Со оспорените одредби од наведениот закон е пропишано дека старосната и семејната пензија припаѓаат од денот кога се исполнети условите за стекнување право на пензија, ако барањето за остварување на пензија е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на тие услови. Ако барањето е поднесено по истекот на рокот од шест месеци, пензијата припаѓа од првиот ден следниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад.

3. Со одредбата на член 84 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано дека правата од пензиското и инвалидското осигурување, утврдени со овој закон, се стекнуваат и втасуваат со денот на исполнувањето на условите, а со одредбата на став 2 од истиот член е пропишано дека денот на почетокот на исплатата на пензијата и на паричните надомести и застареноста на одделни втасани а неисплатени износи, се утврдува со закон.

Со одредбата на член 7 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е пропишано дека правата од пензиското и инвалидското осигурување не можат да застарееат, освен втасаните, а неисплатените износи на пензиите и другите парични давања во случаите утврдени со закон.

Од наведените одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување произлегува дека правото на пензија, како едно од основните права од пензиското и инвалидското осигурување, не може да застарее. За разлика од правото на пензија, кое не може да застарее, одделни втасани а неисплатени износи на пензијата можат да застарееат во случаите утврдени со закон.

По мислење на Уставниот суд на Југославија, со утврдувањето дека застаруваат одделни втасани а неисплатени износи на пензијата, не се повредува правото на пензија, зашто не се работи за застареност на тоа право, туку за застареност само на одделни втасани а неисплатени износи на пензијата. Правото на пензија не застарува, тоа може секогаш да се оствари, без оглед колку време поминало од денот на исполнувањето на условите за неговото стекнување. Затоа, по оценка на Уставниот суд на Југославија, оспорените одредби со кои е пропишано дека пензијата се исплаќа од денот на исполнувањето на условите за нејзиното стекнување, ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на условите, а ако барањето е поднесено по истекот на тој рок, од денот на поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад, не се во спротивност со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Поради тоа Уставниот суд на Југославија одлучи да го одбие предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбите на член 129 ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се во спротивност со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 19 април 1989 година, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Сојузот на инвалидите на трудот на општина Риека да се утврди дека одредбите на член 129 став 1 и 2 од Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување се во спротивност со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Народне новине СР Хрватске“.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: судијата Крсте Чаловски, кој го заменува претседателот на Судот и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У. бр. 7/1-88
19 април 1989 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
м-р Крсте Чаловски, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 36 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ИЗНОСОТ НА ДИНАРСКАТА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ДАДЕНИ НА ЗАЕМ ОД СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Работната организација „Југопетрол“, од Белград, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 36 став 1 од Законот за основите на системот на стоконите резерви и за сојузните стоконите резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84 и 34/86) и уставноста и законитоста на Одлуката за каматните стапки на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стоконите резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/85).

Наведената работна организација смета дека оспорените одредби од наведениот сојузен закон и наведената одлука се несогласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби односно со таа одлука е пропишано дека заемопримачот на стоките од сојузните стоконите резерви е должен да го врати истото количество и квалитет на позајмените стоки и да плати камата по стапка што се определува на кредитите од пласманите на примарната емисија.

2. Со оспорената одредба на член 36 од Законот за основите на системот на стоконите резерви и за сојузните стоконите резерви е пропишано дека стоките од сојузните стоконите резерви може да се дадат на заем под услов да се врати истиот вид, количество и квалитет на стоките и дека заемопримачот, кој не ќе положи паричен депозит во вредноста на позајмените стоки, плаќа камата на динарската противвредност на стоките по каматните стапки што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Со оспорената одлука на Сојузниот извршен совет е пропишано дека каматата се пресметува и се наплатува на износот на динарската противвредност на стоките, дадени на заем од сојузните стоконите резерви, по стапки од 38% до 45% за одделни производи, со тоа што тие стапки се менуваат во согласност со промените на каматните стапки на пласманите од примарната емисија што ќе ги утврди Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во одговор на предлогот за поведување постапка, изнесе мислење дека оспорените одредби од наведениот закон се согласни со Уставот на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет, во одговор на предлогот за поведување постапка, наведе дека оспорената одлука ја донесол врз основа на член 36 од наведениот сојузен закон и дека определувањето на каматните стапки е работа на економската политика.

4. Во јавната пасправа, одржана на 23 март 1989 година, учествуваа претставници на Работната организација „Југопетрол“ – Белград, претставници на Работната организација „Петрол“ – Љубљана, претставници на Сојузниот извршен совет и научни и стручни работници.

Учесниците во јавната расправа ги дадоа следните мислења: дека со Уставот е утврдена функцијата на општествено-политичките заедници за снабдување на пазарот од стоконите резерви во случај на недостиг на одделни стоки и дека тие треба да го поднесуваат ризикот на курсните разлики и разликата на цените, а не организациите што вршат промет на тие стоки на пазарот, па дека нема основа од тие организации да се наплатува каматата што ја содржи и стапката на инфлација (Работната организација „Југопетрол“); дека стоките од сојузните стоконите резерви не може да се пуштат на пазарот во вид на позајмување без компензација на разликата во цената на организациите што тие стоки ги набавуваат по нови цени и ги враќаат (Работната организација „Петрол“); дека оспорените одредби од наведениот закон и наведената одлука се согласни со Уставот на СФРЈ зашто организациите при работењето со позајмени стоки остваруваат добивка (Сојузниот извршен совет и Дирекцијата за сојузни стоконите резерви) и дека со оспорената одредба од наведениот закон е пропишано Сојузниот извршен совет да ја определи каматната стапка на вредноста на позајмените стоки, а не да ја определува ревалоризацијата на главниот долг преку камати (научните и стручните работници).

5. Со одредбата на член 12 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека и средствата за задоволување на општите општествени потреби се општествена сопственост.

Со одредбата на член 13 став 2 од Уставот на СФРЈ е определено дека правата, обврските и одговорностите во поглед на располагањето, користењето и управувањето со општествените средства, се уредуваат со уставот и законот во согласност со природата и намената на тие средства.

Со одредбата на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата ги уредува и обезбедува сојузните стоконите резерви за обезбедување на потребите на земјата во случај на војна и други вонредни прилики и заради обезбедување стабилност на пазарот во случај на поголеми растројства на пазарот.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ Уставниот суд на Југославија смета дека со наведениот сојузен закон би можело, уредувајќи го користењето, располагањето и управувањето со средствата на сојузните стоконите резерви, да се пропише дека стоките од тие резерви може да се дадат на заем со обврска за враќање на истиот вид, количество и квалитет на позајмените стоки и дека заемопримачот, кој не ќе положи динарска противвредност на позајмените стоки, плаќа камата на вредноста на тие стоки, па оцени дека оспорената одредба од наведениот закон е согласна со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија утврди дека со влегувањето во сила на Одлуката за каматните стапки на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стоконите резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89) престана да важи оспорената одлука на Сојузниот извршен совет.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 јули 1989 година, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Работната организација „Југопетрол“ од Белград, да се утврди дека одредбата на член 36 став 1 од Законот за основите на системот на стоконите резерви и за сојузните стоконите резерви не е сог-

ласна со Уставот на СФРЈ и дека Одлуката за каматните стапки на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стоковни резерви не беше согласна со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У бр. 35/88
15 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 31 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НОВИНСКА СЛУЖБА НА НОВИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОЛИТИКА“, ВО БЕЛГРАД

1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијативата на Коста Димитријевиќ, од Белград, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 31 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница Новинска служба на Новинската организација „Политика“ во Белград од 23 октомври 1986 година.

2. Со оспорените одредби од наведениот правилник е уредено дека, врз начелото на солидарност, работникот кој живее во станбени услови, утврдени со одредбите на член 25 став 1 оддел 1 алинеи а) и б) од тој правилник (постанар, нужно сместување), а има семејство со деца, по 12 години непрекинат работен стаж во Работната заедница односно Новинската организација „Политика“, добива соодветен стан во првата следна распределба, без оглед на условите и мерилата утврдени со тој правилник (член 31 став 1) и дека тоа право го има и работникот семејц и работникот со семејство без деца кој живее во исти станбени услови и има 15 години работен стаж во таа работна заедница односно работна организација (член 31 став 2) и дека, кога повеќе работници ќе стекнат право на решавање на станбеното прашање под наведените услови, предност имаат работниците што порано го стекнале тоа право (член 31 став 3).

3. Работната заедница Новинска служба на Новинската организација „Политика“ во Белград, во одговор на решението за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби од наведениот правилник, истакна дека тие одредби, по нејзино мислење, се согласни со Уставот на СФРЈ и дека не се во спротивност со Законот на СР Србија за станбените односи.

4. Со одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ му е загарантирано на секој работник во здружениот труд, остварувајќи го правото на труд со општествени средства, во организацијата на здружен на труд во која работи и во сите други форми на здружување труд и средства, заедно и рамноправно со другите работници, да ги уредува меѓусебните односи во работата.

Со одредбата на член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека доходот на организацијата на здружен труд е резултат од заедничката работа на работниците во организацијата на здружен труд и од вкупниот општествени труд.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ со кој е утврдено дека доходот на организацијата на здружен труд е резултат не само од работата на работниците во таа организација туку и од вкупниот општествен труд, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби од наведениот правилник, со кои приоритет во

распределбата на станови е утврден само за работниците што имаат соодветен број години работен стаж во работната заедница односно работната организација, не се согласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби, при утврдувањето на приоритетот во распределбата на станозите, не се зема предвид работниот придонес што работникот го дал при создавањето на општествениот доход работејќи во други организации на здружен труд.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 јуни 1989 година, донесе со мнозинство гласови

Одлука

1. Се укинуваат одредбите на член 31 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница Новинска служба на Новинската организација „Политика“ во Белград од 23 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Работната заедница на Новинска служба на начин на кој е објавен Правилникот чии одредби се укинуваат.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У бр. 260/88
14 јуни 1989 година
Белград

Председател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 СТ. 3 И 4 И НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 17 СТАВ 1 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Основниот суд на здружениот труд во Белград поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 16 ст. 3 и 4 и на одредбата на член 17 став 1 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија и на сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија во Белград од 25 јуни 1986 година.

Основниот суд на здружениот труд во Белград смета дека одредбите на член 16 ст. 3 и 4 од наведениот правилник не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со Законот на СР Србија за станбените односи поради тоа што, според тие одредби, работникот на кого му се дава стан на користење може да стекне станарско право на два стана, што се спротивно на одредбите од член 12 на Законот на СР Србија за станбените односи со кој е пропишано дека носителот на станарско право може да има станарско право само на еден стан. Основниот суд на здружениот труд во Белград смета дека ниту одредбата на член 17 став 1 од наведениот правилник не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со Законот на СР Србија за станбените односи поради тоа што работникот, кој бил прв на ранг-листата за решавање на станбените потреби на работниците, а прифатил привремено да користи несоодветен стан, стекнал право на приоритетно ре-

шавање на станбеното прашање во наредната распределба на становите.

2. Со оспорените одредби од наведениот правилник е уредено на работникот, кој е носител на станарско право на несоодветен стан, да може да му се додели уште една станбена единица заради замена на тие два стана за еден соодветен стан (член 16 став 3); дека работникот е должен, доколку во рок од една година не изврши замена на тие станови, да го врати станот што му е доделен (член 16 став 4), и дека на работникот, кој е прв на станбената ранг листа, а во моментот на распределбата на становите не постои соодветен стан, може да му се додели на привремено користење помал односно поголем стан од станот што на работникот според одредбите на Правилникот му припаѓа, и дека тој работник го задржува бројот на бодовите по основ на станбената ситуација што ја имал пред доделувањето на несоодветен стан (член 17 став 1).

3. Работната заедница на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија и на Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија во Белград, во одговор на предлогот на овластениот предлагач, истакна дека според одредбите на член 16. ст. 3 и 4 од наведениот правилник на работникот друг стан не му се доделува заради стекнување на станарско право, туку дека тој стан и станот што веќе го користи да го замени за соодветен стан, а дека со одредбата на член 17 став 1 од наведениот правилник не се повредуваат правата на работниците што прифатиле несоодветен стан, зашто тие работници можат да учествуваат и во наредната распределба на станови.

4. Со одредбата на точка 12 од Амандман X на Уставот на СФРЈ, со која се заменети одредбите на член 30 ст. 1 и 3 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека работниците во работната заедница имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка, во согласност со начелото за распределба спрема трудот и со основите и мерилата за распределба што важат во организациите на здружен труд, и други самоуправни права во согласност со природата на работите што ги вршат и со одговорноста на организациите, заедниците и органите за кои вршат работи за остварување на нивните функции и задачи.

Со одредбата на точка 6 од Амандман XXIV на Уставот на СФРЈ, со која е дополнета Глава I Дел втори од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека работниците во работните заедници остваруваат самоуправување согласно со природата на работите што ги вршат и со интересите заради кои работните заедници се формирани и во согласност со законот.

Со одредбата на член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ му е загарантирано на граѓанинот дека на стан во општествена сопственост стекнува станарско право, со кое му се обезбедува, под условите определени со закон, трајно да го користи станот заради задоволување на личните и семејните станбени потреби.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со одредбата на член 16 став 3 од наведениот правилник можело да се пропише на работникот, кој користи несоодветен стан, да може да му се додели уште една станбена единица за тој стан, и станот што веќе го користи, да го замени за соодветен стан.

По мислењето на Уставниот суд на Југославија, со таа, како ниту со другите одредби од наведениот правилник, не е утврдено дека работникот, на кого му се доделува друг стан, стекнува станарско право на два стана, зашто на работникот другиот стан му се доделува само со замена на тој стан и на станот што веќе го користи за соодветен стан, да го реши своето станбено прашање. На такво сфаќање на Уставниот суд на Југославија упатува и одредбата на член 16 став 4 од наведениот правилник со која е утврдена обврската на работникот да го врати станот што му е доделен доколку во рок од една година не изврши замена на становите.

Уставниот суд на Југославија оцени дека ни одредбата на член 17 став 1 од наведениот правилник не е несогласна со Уставот на СФРЈ. Имено, работникот кој бил прв на ранг-листата, а прифатил, поради неможност на организацијата да му додели соодветен стан, привремено да го користи несоодветниот стан, учествува и во наредната распределба на станови, под условите што со самоуправ-

ниот општ акт за распределба на станови се утврдени еднакво за сите работници.

Уставниот суд на Југославија не е надлежен да одлучува за спротивноста на оспорните одредби од наведениот правилник со Законот на СР Србија за станбените односи, туку за тоа е надлежен Уставниот суд на Србија.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 24 јуни 1989 година, донесе со мнозинство гласови

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на член 16 ст. 3 и 4 и одредбите на член 17 ст. 1 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија и на Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија во Белград од 25 јуни 1986 година, не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер Ибрахимовиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У бр. 56/88
24 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 43 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Работната организација за надворешнотрговско работење „Вартекс-вартимпекс“ во Вараждин и Сложена-та организација на здружен труд „Енергоинвест“ во Сараево, покренала пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 43 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 13/86, 71/86, 2/87 и 3/88).

Наведените организации на здружен труд сметаат дека оспорената одредба на тој закон не е согласна со Уставот на СФРЈ, поради тоа што со таа одредба е пропишано исплатата на динарската противвредност да се врши по курсот кој е понизок од курсот на денот на внесувањето на девизите во земјата, а со тоа, по нивно мислење, организациите на здружен труд се оневозможуваат да го остварат правото да се користат со резултатите од својот тековен и минат труд.

Покрај тоа, наведените организации на здружен труд сметаат дека оспорената одредба на наведениот закон не е согласна со Уставот на СФРЈ и поради тоа што, по нивно мислење, според Уставот на СФРЈ со закон не можело да биде пропишано исплатата на динарската противвредност на внесените девизи да се врши во помал износ од износот пресметан по курсот на денот на внесувањето на девизите, ако до пречекорување на пропишаниот рок дошло поради доцнење во исплатата од страна на странскиот должник.

2. Со одредбата на член 43 од Законот за девизното работење е пропишано дека исплата на динарската противвредност ќе се врши по курсот што важел последниот ден на законскиот рок за наплата ако наплата во девизи од странство се врши по истекот на роковите од член 42 на овој закон.

3. Во одговор на предлогот за поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорената одредба, Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ даде мислење дека таа одредба е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Во јавната расправа, одржана на 21 февруари 1989 година, учествуваа претставници од Работната организација „Вартекс-вартимпекс“, од Сложената организација на здружен труд „Енергоинвест“ и од Собранието на СФРЈ.

Учесниците на јавната расправа ги изнесоа следните мислења: дека со оспорената одредба на наведениот закон и се одзема дел од приходот на работната организација што извезла стоки со примена на понизок курс на динарот од курсот на денот на внесувањето на девизите, дека тој дел без основа и останува на овластената банка и дека со таа одредба, всушност, е пропишана казнена мерка што се применува без пропишана постапка (на работите организацији); дека федерацијата, уредувајќи ги условите на работењето со странство, можела да ги утврди роковите што се пропишани со оспорената одредба на наведениот закон; дека должнината на роковите за внесување на девизи е работа на целесообразноста на уредувањето на општествените односи и дека со оспорената одредба на наведениот закон им се оневозможува на организациите на здружен труд со задржување на наплатените девизи во странство да остварат поголема динарска противвредност поради измена на курсот на динарот (Собранието на СФРЈ).

5. Со одредбите на член 281 точка 5 од Уставот на СФРЈ е определено федерацијата, преку сојузните органи, да го уредува платниот промет во земјата и со странство и системот на надворешнотрговското и девизното работење.

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со законот можело, уредувајќи го девизното работење, да се пропише дека организациите на здружен труд се должни да ги внесат во земјата девизите за извезените стоки и услуги во определениот рок и дека, ако девизите не се внесат во тој рок, ја наплатуваат динарската противвредност по курсот кој важел последниот ден на пропишаниот рок.

Според сфаќањата на Уставниот суд на Југославија, условите под кои организациите на здружен труд работат со девизи ги утврдува федерацијата со согласност со економската политика на земјата.

Уставниот суд на Југославија оценува дека со оспорената одредба се утврдени еднакви услови за сите организации на здружен труд и дека таа одредба не ја нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар во вршењето на дејностите и стекнувањето на доход.

Тргнувајќи од изложеното, Уставниот суд оцени дека оспорената одредба е согласна со Уставот на СФРЈ.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 јули 1989 година донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Работната организација „Вартекс-вартимпекс“, во Вараждин, и на Сложената организација на здружен труд „Енергоинвест“ во Сараево, да се утврди дека одредбата на член 43 од Законот за девизното работење е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Макровиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У-263/88 и У-8/1-88
6 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКА БАНКА САРАЕВО - ЗДРУЖЕНА БАНКА САРАЕВО ЗА РАСПОРЕДОТ НА ОСТВАРЕНАТА КАМАТА НА ОРОЧЕНИТЕ СРЕДСТВА НА АВАНСОТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Сложената организација на здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Извршниот одбор на Стопанска банка Сараево - Здружена банка во Сараево за распоредот на остварената камата на орочените средства на авансот на изведувачите на инвестициони работи во странство од 25 јуни 1986 година.

Наведената работна организација не ги изнесе причините поради кои смета дека, оспорената одлука не е во согласност со Уставот на СФРЈ, туку само наведе дека таа одлука е во спротивност со Законот за изведување на инвестициони работи во странство, со Законот за девизното работење и со Законот за кредитните односи со странство, поради тоа што, според нејзиното мислење, со таа одлука е определено дека каматата на аванс по основ на изведување на инвестициони работи во странство ѝ припаѓа на банката, а не на корисникот на авансот, како што тоа произлегува од наведените закони.

2. Со оспорената одлука е распоредена остварената камата на орочените средства на авансот на изведувачите на инвестициони работи во странство помеѓу точно наведените организации на здружен труд на изведувачот на инвестициони работи во странство - сопственикот на авансот и Стопанската банка Сараево - Здружена банка во Сараево.

3. Со одредбите на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Уставниот суд на Југославија одлучува за уставноста на законите и за уставноста и законитоста на прописите и на општите акти на органите на општествено-политичките заедници и на самоуправните општи акти.

По оцена на Уставниот суд на Југославија, наведената одлука не е општ акт, бидејќи со таа одлука на општ начин не се уредуваат општествените односи туку таа одлука е поединечен акт на банката, бидејќи со таа одлука е распоредена каматата помеѓу определениот број организации на здружен труд, назначени во таа одлука, и банката.

4. Бидејќи оспорената одлука е поединечен акт, Уставниот суд на Југославија, врз основа на одредбите од член 375 на Уставот на СФРЈ и одредбите на член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 јули 1989 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Сложената организација на здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и хидраулика, во Пуцарево, за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Извршниот одбор на Стопанска банка Сараево - Здружена банка во Сараево, за распоредот на каматата на орочените средства на авансот на изведувачите на инвестициони работи во странство, од 25 јуни 1986 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: Душан Штрбац, претседател и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стојовиќ.

3У-49/80
12 јули 1989 година
Београд

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА
ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Уставниот суд на Југославија со решението I-У бр. 5/1-88 од 23 ноември 1988 година, по сопствена иницијатива, постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/88).

2. Со одредбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата е дополнет член 28 од Законот за финансирањето на федерацијата со нов став 3, со кој е пропишано дека дел од приходите од основниот данок на промет, кој, врз основа на став 2 точка 3 од тој член и припаѓа на федерацијата, може пред внесувањето во буџетот на федерацијата, врз основа на сојузен закон, да се користи за намените определени со тој закон.

3. Решението за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата му е доставно за одговор на Собранието на СФРЈ.

Собранието на СФРЈ, во одговорот на тоа решение, му укажа на Уставниот суд на Југославија, дека треба да има предвид, дека Сојузниот извршен совет на Собранието на СФРЈ му има доставено Нацрт-закон за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата, со кој е предвидено оспорената одредба на Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата да се брише.

4. Со одредбите на член 279 ст. 1, 2 и 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено: дека сите приходи и расходи на федерацијата се утврдуваат во буџетот на федерацијата; дека приходите на федерацијата ги сочинуваат царините и други изворни приходи утврдени со сојузен закон, и придонесите на републиките и на автономните покраини утврдени во согласност со начелото за рамноправност и со заедничка одговорност на републиките и автономните покраини за финансирање на функциите на федерацијата; дека со сојузен закон може да се определи приходите од царини да не се внесуваат во буџетот на федерацијата и да се користат за потребите на стопанството, и дека федерацијата може да основа фондови или да презема кредитни и други обврски надвор од рамките на вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата само кога за тоа е овластена со Уставот на СФРЈ, или кога со основањето на фондот, односно со преземањето на такви обврски ќе се согласат републиките и автономните покраини.

Со одредбите на член 286 став 2 точ. 2, 3 и 4 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини: ги утврдува приходите на општествено-политичките заедници што се остваруваат со оданочување на производите и услугите во прометот, како и системот и изворите на средствата за финансирањето на федерацијата; го утврдува вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата, и одлучува за основањето на фондови и за преземањето на обврски на федерацијата, освен кога, спрема одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да основаат фондови и да преземаат обврски за федерацијата. Со одредбите на член 285 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги донесува буџетот на федерацијата и завршната сметка на федерацијата.

5. Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, во која учествуваа претставници од Собранието на СФРЈ и определени научни работници, оцени дека оспорената одредба на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата не е согласно со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, бидејќи тие одредби на Уставот на СФРЈ не овозможуваат изворните приходи на федерацијата утврдени со сојузен закон, освен приходите од царини, пред внесувањето на тие приходи во буџетот на федерацијата да се користат за намените утврдени со сојузен закон.

Спрема сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, одредбата на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ, со која е

утврдено дека федерацијата може да презема кредитни и други обврски надвор од рамките на вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата, не е уставен основ според кој може со сојузен закон да се пропише, делот од приходите од основниот данок на промет, кој е утврден како изворен приход на федерацијата, пред внесувањето во буџетот на федерацијата да се користи за намените утврдени со сојузен закон.

Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената одредба на наведениот закон не е согласна ни со одредбите на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на СФРЈ поради тоа што од тие одредби на Уставот на СФРЈ, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, не произлегува дека со сојузен закон може да се пропише, делот од основниот данок на промет, кој е утврден како изворен приход на федерацијата, да се користи за намените кои не можат да се финансираат од изворните приходи на федерацијата.

Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената одредба на наведениот закон не е согласна ни со одредбите на член 285 точка 5 од Уставот на СФРЈ поради тоа што оспорената одредба на наведениот сојузен закон овозможува, делот од основниот данок на промет, кој е утврден како изворен приход на федерацијата да не се внесува во буџетот на федерацијата, и со тоа Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го оневозможува да ја определува намената на средствата од буџетот на федерацијата, што потекнуваат од делот од основниот данок на промет што и припаѓа на федерацијата како нејзин изворен приход, и да врши контрола над трошењето на тие средства.

6. Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање одржана на 11 јули 1989 година, врз основа на одредбата на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови и при издвоено мислење, донесе

Одлука

1. Се утврдува дека одредбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/88) не е согласна со Уставот на СФРЈ.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвоје Баичиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

I-У-бр. 5/1-88
11 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

О ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА НА БАНКИТЕ ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ НА ОТВОРАЊЕ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ЧЛЕН 100 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Сложената организација на здружен труд ММК „Братство” – Работна организација Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево, покрената пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба на банките за единствените услови за договарање на отворање на девизни сметки на организациите на здружен труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење од 1 ноември 1986 година.

Наведената организација не ги изнесе причините поради кои смета дека оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со сојузниот закон.

2. Со оспорената самоуправна спогодба се уредени единствени услови за договарање на отворање на девизни сметки на организациите на здружен труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење.

3. Со одредбата на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Уставниот суд на Југославија може да ја оценува уставноста на законот и уставноста и законитоста на прописите и на општите акти на органите на општествено-политичките заедници и на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до проведувањето на постапката не изминало повеќе од една година.

Уставниот суд на Југославија утврди дека оспорената самоуправна спогодба престанала да важи на 27 февруари 1987 година. Бидејќи од престанокот на важењето на таа самоуправна спогодба до поведувањето на постапката изминало повеќе од една година, Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, не може да ја оценува уставноста и законитоста на наведената самоуправна спогодба.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата од 12 јули 1989 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Сложената организација на здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево, за оценување на уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба на банките за единствени услови за договарање на отворање на девизни сметки на организациите на здружен труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење од 1 ноември 1986 година.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: Душан Штрбац, претседател на Судот и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимаѓиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

ЗУ-50/88
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

О ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЗАКЛУЧОКОТ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА БАНКИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈ СЕ УТВРДУВА ЕДНООБРАЗЕН НАЧИН И ЕДИНСТВЕНИ УСЛОВИ ПОД КОИ БАНКИТЕ КЕ ДОГОВАРАТ РАБОТИ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ПО ЧЛЕН 100 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Сложената организација на здружен труд ММК „Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево, покренала пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на заклучокот на Извршниот одбор на Здружението на банките со кој се утврдува еднообразен начин и единствени услови под кои банките ќе договараат работи со организациите на здружен труд по член 100 од Законот за девизното работење, од 11 јуни односно 15 јули 1986 година.

Наведената работна организација не ги изнесе причините поради кои смета дека оспорениот заклучок не е во согласност со Уставот на СФРЈ, туку само наведе дека за-

клучокот е во спротивност со Законот за изведување на инвестициони работи во странство, со Законот за девизното работење и со Законот за кредитните односи со странство.

2. Со оспорениот заклучок е утврден еднообразен начин и единствени услови под кои банките ќе договараат работи со организациите на здружен труд по член 100 од Законот за девизното работење.

3. Со одредбата на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Уставниот суд на Југославија може да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и на општите акти на органите на општествено-политичките заедници и на самоуправните општи акти, што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Уставниот суд на Југославија утврди дека оспорениот заклучок престанал да важи на 1 ноември 1986 година, со кој ден влезе во сила Самоуправната спогодба на банките за единствени услови за договарање на отворање на девизни сметки на организациите на здружен труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење.

Бидејќи од престанокот на важењето на наведениот заклучок до поведувањето на постапката измина повеќе од една година, Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, не може да ја оценува уставноста и законитоста на тој заклучок.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата од 12 јули 1989 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Сложената организација на здружен труд „ММК Братство“ - Работна организација Фабрика за машини и хидраулика во Пуцарево за оценување на уставноста и законитоста на заклучокот на Извршниот одбор на Здружението на банките на Југославија од 11 јуни односно 15 јули 1986 година.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: Душан Штрбац, претседател на Судот и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимаѓиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У-232/88
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 13 ОД ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕГУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ

1. Уставниот суд на Југославија со Одлука У бр. 13/85 од 12 октомври 1988 година (објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/89), утврди дека одредбата на член 13 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78) не е согласна со Уставот на СФРЈ. Одлуката Собранието на СФРЈ ја прими на 9 јануари 1989 година.

2. Собранието на СФРЈ, во рокот утврден со одредбата на член 384 од Уставот на СФРЈ, не ја усогласи оспорената одредба на наведениот закон со Уставот на СФРЈ, па Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 12 јули 1989 година, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

Се утврдува дека на 10 јули 1989 година престанала да важи одредбата на член 13 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78).

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристиќ, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

У бр. 13/85
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕН И ЗАМЕНИК НА ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се разрешува Милорад Белодедиќ од должноста претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет, а за претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет се именува Радван Чобелиќ, досегашен член на таа комисија.

2. Се разрешува Добросав Стевановиќ од должноста заменик на претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет, а за заменик на претседателот на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет се именува д-р Бранислав Милошевиќ, досегашен заменик на член на таа комисија.

3. Се именува за член на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет Драгољуб Василевиќ, советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, а за заменик на член на Второстепената дисциплинска комисија при Сојузниот извршен совет – Бранимир Перовиќ, помошник на управител на Царинарницата Белград.

С. п. п. бр. 1024
11 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Член на Сојузниот извршен совет,
Никола Гашовиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Добросав Стевановиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

С. п. п. бр. 1037
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО, БОРЕЧКИ ПРАШАЊА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник на сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика се назначува Михаило Марковиќ, потсекретар во Републичкиот комитет за труд на СР Србија.

С. п. п. бр. 1038
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Д-р Борут Бохте се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, со 10 јуни 1989 година, поради одење на друга должност.

С. п. п. бр. 1039
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Александар Станиќ од должноста Ам-

басадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи
со 24 јуни 1989 година, поради одење на друга должност.

С. п. п. бр. 1040
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ с. р.

Страна

СОДРЖИНА:

Страна

745. Одлука за именување претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за финансирање на железничката инфраструктура — — 1209
746. Одлука за начинот на формирање на цените на производите од интерес за целата земја — — — 1209
747. Правилник за користење на архивската граѓа на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — — — 1209
748. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година — 1211
749. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година — — — — — 1211
750. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 јули 1989 година — — — 1211
751. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток во 1989 година — — — — — 1211
752. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година — — — — — 1212
753. Одлука за продажба на пригодни ковани пари издадени по повод IX конференција на шефовите на државите или на владите на неврзаните земји во Белград 1989 година — — — — — 1212
754. Одлука за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — 1213
755. Одлука за издавање и за основните обележја на банкнотата од 2000000 динари — — — — — 1213
756. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 2000000 динари — — — — — 1214
757. Коефициенти на растежот на цените на мало и коефициент на растежот на животните трошоци во СФРЈ — — — — — 1214
758. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за јули 1989 година — 1215

759. Коефициенти на растежот на цените на производителите на индустриски производи — — — 1215
- Одлука на оценување на спротивноста на одредбите на член 129 ст. 1 и 2 од Законот на СР Хрватска за пензиско и инвалидско осигурување со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — — 1215
- Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 36 став 1 од Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви и уставноста и законитоста на Одлуката на Сојузниот извршен совет за каматните стапки на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стоковни резерви — — — — — 1216
- Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 31 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница Новинска служба на Новинската организација „Политика“ во Белград — — — — 1216
- Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 16 ст. 3 и 4 и на одредбата од член 17 став 1 на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија и на Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија — — — — — 1217
- Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 43 од Законот за девизното работење — — 1218
- Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Извршниот одбор на Стопанска банка Сараево – Здружена банка Сараево за распоредот на остварената камата на орочените средства на авансот на изведувачите на инвестициони работи во странство — — — — — 1219
- Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за финансирањето на федерацијата — 1220
- Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба на банките за единствени услови за договарање на отворање девизни сметки на организациите на здружен труд од член 100 став 1 на Законот за девизното работење — — — — — 1220
- Одлука за оценување на уставноста и законитоста на заклучокот на Извршниот одбор на Здружението на банките на Југославија со кој се утврдува еднообразен начин и единствени услови под кои банките ќе договараат работите со организациите на здружен труд по член 100 од Законот за девизното работење — — — 1221
- Одлука за престанок на важењето на одредбата на член 13 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори — — — — — 1221
- Назначувања и разрешувања — — — — — 1222

